



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 19 мај 2023 година

Соопштение за печат

Монетарни движења во Република Северна Македонија: април 2023 година

- **Паричната маса (монетарниот агрегат M^{3,2})**, во април 2023 година, бележи месечен раст од 1,4%, пред сè поради зголемените депозитни пари и готовите пари во оптек, при забележан помал раст и кај краткорочните депозити и долгорочните депозити до две години. Споредено на годишна основа, паричната маса е повисока за 8,1%, во најголем дел како резултат на депозитните пари и краткорочните депозити, при позитивен придонес и на останатите компоненти.
- **Вкупните депозити³**, во април, остварија раст од 1,3% на месечна основа, којшто се должи на зголемените депозити на двата сектора, со поголем придонес на корпоративниот сектор. Анализирани на годишно ниво, вкупните депозити се зголемени за 8,6%, како резултат на растот на депозитите на двата сектора, со поизразен придонес на секторот „домаќинства“.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2022	3.2023	4.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	4.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	4.2023
Парична маса M4	547,355	540,127	548,997	2.8	1.4	2.9	5.1	8.6	-1.7	0.5	0.8	3.0	1.6
Парична маса M3	499,803	489,661	496,655	4.0	2.3	3.7	5.3	8.1	-1.8	0.7	0.9	2.8	1.4
од кои:													
Готови пари во оптек	47,494	45,437	47,448	-1.4	0.0	-0.7	6.8	7.5	-1.3	1.3	-0.3	9.6	4.4
Депозитни пари	188,036	181,413	185,617	0.8	-0.5	3.1	5.8	13.6	-4.4	1.0	2.4	4.1	2.3
Краткорочни депозити	214,490	213,313	213,754	11.8	10.3	8.9	6.8	3.9	0.8	0.4	-0.3	0.9	0.2
Долгорочни депозити до 2 години	49,782	49,497	49,836	-8.5	-14.8	-9.3	-3.8	7.7	-3.6	-0.2	1.9	0.0	0.7
Вкупни депозити	491,537	485,889	492,391	3.5	1.8	3.4	4.9	8.6	-1.7	0.4	0.9	2.6	1.3
од кои:													
Корпоративен сектор	142,627	134,347	137,727	3.9	-4.8	0.4	3.7	12.0	-2.4	-0.2	1.5	3.3	2.5
Во денари	94,395	88,863	89,892	-2.7	-7.3	2.6	2.5	12.1	-4.2	0.9	3.1	1.0	1.2
Во странска валута	48,232	45,484	47,835	19.4	0.8	-4.2	6.1	11.7	1.1	-2.5	-1.7	8.2	5.2
Домаќинства	323,084	326,468	328,967	3.9	5.2	5.3	5.8	8.3	-1.8	1.0	1.1	2.7	0.8
Во денари	155,215	156,175	159,470	-7.1	-6.2	-5.8	2.2	11.5	-4.8	0.3	1.4	6.2	2.1
Во странска валута	167,869	170,293	169,497	16.1	17.8	17.1	9.3	5.4	1.1	1.7	0.8	-0.3	-0.5

Извор: НБРСМ.

¹ Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат M3 како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и понатаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат M4.

² Монетарниот агрегат M1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат M2 е составен од монетарниот агрегат M1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат M3 (паричната маса), покрај монетарниот агрегат M2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат M4 ги содржи монетарниот агрегат M3 и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

³ Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат M4.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- **Вкупните кредити**, во април, забележаа месечно зголемување од 0,6% коешто произлегува од зголеменото кредитирање кај двата сектора, со поголем придонес на кредитите на корпоративниот сектор. Годишниот пораст на кредитите од 6,3% е резултат на повисокото кредитирање на двата сектора, со изразен придонес на секторот „домаќинства“.


Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2022	3.2023	4.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	4.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	4.2023
Вкупни кредити	423,114	423,239	425,805	9.8	10.0	9.9	9.4	6.3	1.7	1.0	0.9	1.4	0.6
<i>од кои:</i>													
Корпоративен сектор	205,974	203,297	205,116	11.9	12.4	12.6	11.5	5.9	2.4	1.1	1.1	2.6	0.9
Во денари	122,377	120,029	121,286	14.3	11.9	9.3	6.8	1.8	1.8	-0.2	0.9	3.5	1.0
Во странска валута	83,598	83,267	83,830	8.3	13.3	17.6	19.3	12.5	3.3	3.3	1.5	1.4	0.7
Домаќинства	214,965	217,462	218,274	7.9	7.7	7.6	7.3	6.7	1.1	1.0	0.7	0.3	0.4
Во денари	119,178	119,896	120,200	7.8	7.7	6.8	5.2	3.8	1.1	0.8	0.4	-0.2	0.3
Во странска валута	95,786	97,567	98,075	8.0	7.6	8.5	10.2	10.5	1.1	1.2	1.0	1.0	0.5

Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁴




Извор: НБРСМ.

⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во април 2023 година, **вкупните депозити на корпоративниот сектор** остварија месечен раст од 2,5%, во поголем дел поради повисоките краткорочни депозити во странска валута и депозитните пари, при помал позитивен придонес на долгорочните депозити во денари и во странска валута, во услови на забележан пад на краткорочните депозити во денари. На годишна основа, депозитите на корпоративниот сектор се зголемени за 12,0%, во поголем дел поради растот на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута, при позитивно влијание и на останатите компоненти.
- Кредитите на корпоративниот сектор⁵**, во април, се зголемени за 0,9% на месечно ниво, што се должи на повисоките одобрени кредити во денари и во странска валута, поизразено кај денарските кредити. Во споредба со април минатата година, кредитите на корпоративниот сектор бележат раст од 5,9%, како резултат на повисокото кредитирање во денари и во странска валута, со поголем придонес на кредитите одобрени во странска валута.



Извор: НБРСМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.



⁵ Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во април 2023 година, **депозитите на домаќинствата** забележаа месечно зголемување од 0,8%, во најголем дел поради растот на депозитните пари, како и долгорочните депозити во денари и во странска валута, а во помал дел и поради краткорочните депозити во денари, во услови на забележан пад на краткорочните депозити во странска валута. Во однос на април претходната година, депозитите на домаќинствата остварија раст од 8,3%, којшто во поголем дел се должи на зголемените депозитни пари, при дополнителен позитивен придонес и на долгорочните депозити во странска валута и во денари и на краткорочните депозити во странска валута.
- Кредитите на домаќинствата**, во април, се повисоки за 0,4% и 6,7%, на месечна и годишна основа, соодветно. Растот по двете основи, е резултат на зголемените кредити во денари и во странска валута, со поголем придонес на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2022	3.2023	4.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	4.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	4.2023
Потрошувачки кредити	112,504	113,304	113,786	7.0	6.7	6.7	6.3	6.2	1.0	1.1	0.8	0.7	0.4
Станбени кредити	75,905	77,464	77,886	15.8	14.9	12.9	12.7	11.2	1.5	1.1	0.9	1.2	0.5
Автомобилски кредити	358	352	346	-0.6	6.2	0.8	9.1	3.0	1.2	-0.9	-0.5	-0.2	-1.9
Кредитни картички	10,324	10,150	10,129	-4.1	-2.1	-0.1	0.7	0.0	0.7	0.7	-0.1	-0.9	-0.2
Негативни салда по тековни сметки	5,963	6,430	6,439	0.7	1.5	0.0	1.0	1.5	1.1	0.6	-2.0	-10.2	0.1
Други кредити	2,207	2,105	2,060	-32.9	-35.8	-17.1	-15.5	-15.9	-2.3	-1.4	-1.2	-0.7	-2.1

Извор: НБРСМ.

- Во април 2023 година, гледано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, **потрошувачките и станбените кредити**, како најзастапени категории, бележат месечен раст од 0,4% и 0,5%, соодветно, при годишен раст од 6,2% и 11,2%, соодветно. **Автомобилските кредити**, во април, се намалени за 1,9% на месечна основа, додека на годишна основа се зголемени за 3,0%. Кредитите одобрени на **кредитни картички** остварија месечен пад од 0,2%, а на годишно ниво се непроменети. **Негативните салда на тековни сметки** забележаа месечно зголемување од 0,1%, при годишен раст од 1,5%. Кредитите одобрени врз **други основи**, во април, се пониски за 2,1% и 15,9% на месечна и годишна основа, соодветно.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf



Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 21 јуни 2023 година (референтен пресек заклучно со мај 2023).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3108 430 или 02/3215-235 лок. 108/110.